

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Џез ансамбл			
2.	Код	4FU230112			
3.	Студиска програма	Џез студии – втор циклус			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за музичка уметност – Катедра по џез студии			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-13/V	2.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц. Антонијо Китановски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
	<ul style="list-style-type: none"> - Унапредување на способноста на интерпретација во контекст на современ џез состав - Развивање на способноста за креативен ангажман во импровизаторски состав - Развивање на музичката естетика 				
11.	Содржина на предметната програма:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Интерпретација во современ контекст - Музичка интеракција - Групна импровизација - Стилска изведба 				

12.	Методи на учење: Предавања, групна музичка изведба (ансамбл).			
13.	Вкупен расположив фонд на време	156 часови		
14.	Распределба на расположивото време	12 часови – предавања 12 часови - вежби 77 часови – други форми на активности		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	12 часови
		15.2.	Вежби	12 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	38 часови
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови
		16.3.	Домашно учење	23 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Проектна задача		30 бодови
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)		50 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5(F)
		од 51 до 60 бода		6 (E)
		од 61 до 70 бода		7(D)
		од 71 до 80 бода		8(C)
		од 81 до 90 бода		9(B)
		од 91 до 100 бода		10(A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација
-----	---	----------------

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ја обезбедува наставникот			
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
3.						